

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 296

15 декември 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4020. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Кралството Холандија.....	2	4023. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*).....	4
4021. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Кралството Шведска.....	3	4024. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	43
4022. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Хрватска.....	3	4025. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	48
		4026. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	49
		4027. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	52
		4028. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	53

	Стр.
4029. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	54
4030. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	54
4031. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	55
4032. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	55
4033. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	56
4034. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	56
4035. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	56
4036. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	57
4037. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	57

	Стр.
4038. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	57
4039. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	58
4040. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	58
4041. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за почетна обука.....	59
4042. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец ноември 2020 година.....	60
4043. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Северна Македонија за месец ноември 2020 година.....	60
Огласен дел.....	1-68

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

4020.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА

Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Гелдерланд/Gelderland во Кралството Холандија.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- живина,

- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,

- домашни миленици во придружба на сопственикот,

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,

- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и

- гулаби-писмоноски внесени на територијата на Република Северна Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,

7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и

8) нетретиран трофеи од пернат дивеч.

Член 2

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани В, С или D дадени во Прилог 6 Дел 6 Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^(*) 1).

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-2794/3
7 декември 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

^(*) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година за здравствениите барања на животните и јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, СЕЛЕХ бр. 32007D0777.

4021.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА

Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Јстад/Ystad, во Кралството Шведска.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоноски внесени на територијата на Република Северна Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,

7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.

Член 2

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани В, С или D дадени во Прилог 6 Дел 6 Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^(*).

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-2811/3
7 декември 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

4022.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Копривница-Крижевци/Koprivnica-Krizevci, во Република Хрватска.

^(*) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, СЕЛЕХ бр. 32007D0777.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- живина,

- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,

- домашни миленици во придружба на сопственикот,

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,

- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и

- гулаби-писмоноски внесени на територијата на Република Северна Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескосено месо од живина и пернат дивеч,

6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,

7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.

Член 2

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани В, С или D дадени во Прилог 6 Дел 6 Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*1).

(*1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/EK од 29 ноември 2007 година за здравствениите барања на животните и јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/EK, CELEX бр. 32007D0777.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-2812/3
7 декември 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

4023.

Врз основа на член 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО(*)

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/19, 78/19, 111/19, 121/19, 189/19, 273/19 и 227/20), Прилогот 6 Делот 10 се заменува со нов Дел 10 кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02 – 2251/4
10 декември 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(*) Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското Законодавство.

Прилог
Дел 10

Листа на трети земји од кои се врши увоз на живина, јајца за ведење, еднодневни пилиња, јајца слободни од одредени патогени, месо, мелено месо, механички одвоено месо, јајца и производи од јајца

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
AL - Албанија	AL - 0	Цела држава	EP, E							S4
AR - Аргентина	AR - 0	Цела држава	SPF POU, RAT, EP, E WGM	VIII				A		S4
AU - Австралија	AU - 0	Цела држава	SPF							S4
			EP, E							S4
			BPP, DOC, HER, SRP, LT20							S0, ST0
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			POU	VI						
BR - Бразил	BR - 0	Цела држава	RAT	VII						
			SPF							
	BR - 1	Држави: Рио Гранде до Сул, Санта Катарина, Парана, Сао Паоло	RAT, BPR, DOR, HER, SRA		N			A		

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		и Мато Гросо до Сул								
	BR - 2	Држави: Мато Гросо, Парана, Рио Гранде до Сул, Санта Катарина и Сао Паоло	BPP, DOC, HER, SRP, LT20		N					S5, ST0
	BR - 3	Федерална област и државите: Гоиас, Минас Гераис, Мато Гросо, Мато Гросо до Сул, Парана, Рио Гранде до Сул, Санта Катарина и Сао Паоло	WGM EP, E, POU	VIII	N					S4
BA - Босна и Херцеговин а	BA - 0	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM-							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинаци ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла	
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум (1)	Почеток (2)				
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9	
BW - Боцвана	BW - 0	Цела држава	MI/MSM, EP, E								
			SPF								S4
			EP, E								
			BPR	I							
			DOR	II							
			HER	III							
			RAT	VII							
BY- Белорусија	BY - 0	Цела држава	EP и E (само за транзит низ Литванија)	IX							
CA - Канада	CA - 0	Цела држава	SPF								
			EP, E								S4
			WGM	VIII							
	CA - 1	Целата држава Канада, со исклучок на територијата CA-2	BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRA, SRP, LT20		N			A		S1, ST1	
	CA - 2	Областа на Канада што ја опфаќа:	POU, RAT		N						

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посеб и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ага против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		Територијата на Канада опишана како "Примарна Контролна Зона" која е ограничена со следните градини: - на запад, со Тихи Океан, - на југ, со границата со Соединетите Американски Држави, - на север, Автоматот 16, - на исток, со границата помеѓу провинциите Бритиш Колумбија и Алберта	WGM	VIII	P2	04.12.2014	9.6.2015			
	CA-2.1		POU, RAT		N, P2					
			BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP, SRA, LT20					A		S1, ST1
	CA-2.2	Област во	WGM	VIII	P2	8.4.2015				

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонелата
			Модел(и)	Додатни гаранции				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		провинцијата Онтарио која е ограничена со следните граници: - Од провинцискиот пат 119 кадешто се вкрстува со провинцискиот пат 64 и 25-та линија, - Северно на 25-та линија до местото кадешто се вкрстува со патот 68, движејќи на исток на патот 68 до местото кадешто повторно се вкрстува со 25-та линија и продолжувајќи на север на 25-та линија до патот 74, - Источно на патот 74 од 25-та линија	POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N, P2			S1, ST1
						A		

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		до 31-ва линија, - Северно на 31-ва линија од патот 74 до патот 78, - Источно на патот 78 од 31-ва линија до 33-та линија, - 33-та линија на север од патот 78 до патот 84, - Источно на патот 84 од 33-та линија до Автопатот 59, - Јужно на Автопатот 59 од патот 84 до патот 78, - Источно на патот 78 од Автопатот 59 до 13-та линија, - Јужно на 13-та линија од патот 78 до патот Оксфорд 17, - Источно на улица								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		Оксфорд 17 од 13-та линија до улица Оксфорд 4, - Јужно на улица Оксфорд 4 од улица Оксфорд 17 до провинцискиот пат 15, - Источно на провинцискиот пат 15, вкрстувајќи се со Автопатот 401, од улица Оксфорд 4 до линијата Мидлтон, - Линијата Мидлтон на југ, вкрстувајќи го автопатот 403, од провинцискиот пат 15 до патот OldStage, - патот StageRoadWest од линијата Мидлтон								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ага против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		до провинцискиот пат 59, - Јужно од провинцискиот пат 59 од патот OldStage до патот Curries, - Западно на патот Curries од провинцискиот пат 59 до линијата Кедар, - Линијата Кедар Саут од патот Curries до патот Rivers, - патот RiversSouthWest од Линијата Кедар до линијата Фолденс, - Линијата Фолденс Норт Вест од патот Rivers до патот Sweaburg,								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ага против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		- Патот Sweaburg South West од линијата Фолденс до улицата Harris, - Улицата Harris North West од патот Sweaburg до автопатот 401, - Автопатот 401 Вест до улицата Harris до улицата Ingersoll, (провинцискиот пат 10), - Улицата Ingersoll North (провинцискиот пат 10), од автопатот 401 до провинцискиот пат 119, - Провинцискиот пат 119 од Улицата IngersollNorth (провинцискиот								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет она Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла	
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾				
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9	
		пат 10) до почетокот каде што провинцискиот пат 119 се вкрстува со 25-та линија.									
	CA-2.3	Област во провинцијата Онтарио која е ограничена со следните граници: - Патот Township 4, западно од кадешто се вкрстува со автопатот 401 до патот Blandford, - Северно од патот Blandford од Патот Township 4 до патот Oxford-Waterloo, - Источно на патот Oxford-Waterloo од	WGM	VIII	P2	8.4.2015	8.10.2015				
			POU, RAT								
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N, P2				A		S1, ST1

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		патот Blandford до патот Walker, - Северно на патот Walker од патот Oxford-Waterloo до улицата Bridge, - Источно на улицата Bridge од патот Walker до патот Puddicombe, - Северно на патот Puddicombe од улицата Bridge до патот Bethel, - Источно на патот Bethel од патот Puddicombe до улицата Queen, - Јужно на улицата Queen од патот Bethel до улицата Bridge, - Источно на улицата Bridge од улицата Queen до								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинаци ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		патот Trussler, - Патот Trussler на југ, од улицата Bridgedo патот Oxford 8, - патот Oxford 8 источно од патот Trussler до улицата Northum- Berland, - Јужно од улицата Northumberland од патот Oxford 8, продолжувајќи како улица Swan/пат Ауг до пат Brant Waterloo, - Западно на патот Brant Waterloo, од улица Swan/пат Ауг до пат Trussler, - Јужно на патот Trusslerод патот Brant Waterloo до патот Township 5,								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		- Западно на патот Township 3 од патот Blenheim до патот Oxford 22, - Северно на патот Oxford 22 од Township 3 до патот Township 4, - Западно на патот Township 4 од патот Oxford 22 до автопатот 401.								
CH - Швајцарија	CH - 0	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, RAT, WGM, E, EP SPF EP, E BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SRA, SRP, LT20					A		
CL - Чиле	CL - 0	Цела држава			N			A		S0, ST0

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			WGM	VIII						
			POU, RAT		N					
			EP							
CN - Кина	CN - 0	Цела држава	POU, E	VI	P2	6.2.2004	-			S4
GL - Гренланд	GL - 0	Цела држава	SPF							
			EP, WGM							
HK - ХонгКонг	HK - 0	Цела територија на Посебната Административна Област на ХонгКонг	EP							
			SPF, EP							
			BPR, BPP, DOR, DOC, HER, HER, LT20	X	P3	28.1.2017		A		S5, ST1
			SRP		P3	18.4.2015				
			RAT	X	P3	28.1.2017				
			WGM	VII	P3	18.4.2015				
			E	X	P3	28.1.2017				S4
IL - Израел	IL - 0	Цела држава								
	IL - 1	Областа јужно од ругата 5	POU	X	N					
	IL - 2	Областа северно од ругата 5	POU	X	P3	28.1.2017				

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни и услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
IN - Индија	IN - 0	Цела држава	EP							
IS - Исланд	IS - 0	Цела држава	SPF							
			EP, E							S4
KR - Република Кореа	KR - 0	Цела држава	EP, E							S4
MD - Република Молдавија	MD - 0	Цела држава	EP							
ME - Црна Гора	ME - 0	Цела држава	EPBPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, MI/MSM,							
MG - Мадагаскар	MG - 0	Цела држава	SPF							
			EP, E, WGM							S4
MY - Малезија	MY - 0	-	-							
	MY - 1	Западен Полуостров	EP							
			E							S4
MX -	MX - 0	Цела држава	SPF							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни и услови	Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции					
1	2	3	4	5	6	Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾	8	9
Мексико			EP			6A	5 февруари 2016		
NA - Намибија	NA - 0	Цела држава	SPF						
			BPR	I					
			DOR	II					
			HER	III					
NC - Нова Каледонија	NC - 0	Цела држава	RAT, EP, E	VII					S4
NZ - Нов Зеланд	NZ - 0	Цела држава	EP						
			SPF						
			BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRA, SRP, LT20						S0, ST0
			WGM	VIII					
PM - Св. Пјер и Микелон	PM - 0	Цела држава	EP, E, POU, RAT						S4
RS - Србија ⁽³⁾	RS - 0	Цела држава	SPF						
			EPBPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM,						

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посеб и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ага против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E,							
RU - Руска Федерација	RU - 0	Цела држава	EP, E, POU							S4
SG - Сингапур	SG - 0	Цела држава	EP							
			SPF, EP							
			WGM	VIII			1.7.2012			
			POU, RAT				1.7.2012			
TH - Тајланд	TH - 0	Цела држава	E				1.7.2012			S4
			SPF							
			BPP, LT20, BPR, DOR, HER							S0, ST0
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4
			SPF							
			E, EP							S4
TN - Тунис	TN - 0	Цела држава								
TR - Турција	TR - 0	Цела држава								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		Селото Братислав Селото Будку Селото Бугакив Селото Червоне Селото Чукив Селото Данулку Селото Довзок Селото Хордница Селото Храбовец Селото Хранитне Селото Каролина Селото Коровајна Селото Корзив Селото Корзивка Селото Крикливитци Селото Маринивка Селото Мелникивитици Селото Монастирок Селото Монастирске								

ISO код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ага против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен datum (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		Градот Немирив Селото Нови Обуходи Селото Остапкивици Селото Озеро Селото Переплика Селото Рачку Селото Салитци Селото Самчинци Селото Сазку Селото Селевинци Селото Шолудку Селото Слобитка Селото Сорокудбу Селото Сорокотиазинци Селото Велика Бушинка Селото Вовчок Селото Винанка Селото Јосипенки Селото Зарудинци								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум (!)	Почеток (?)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		Селото Зеленианка								
	US - 0	Цела држава	SPF							
			EP, E							S4
			WGM	VIII						
			POU, RAT							
	US - 1	Областа на САД, со исклучок на територијата US-2	BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRA, SRP, LT20		N			A		S3, ST1
	US - 2	Областа на САД што ја опфаќа:								
US - Соединети Држави		Државата Тенеси:	WGM	VIII	P2	4.3.2017	11.08.2017			
		Провинцијата Линколн	POU, RAT							
	US - 2.1	Провинцијата Франклин Провинцијата Мур	BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP, SRA, LT20		N P2			A		S3, ST1
	US - 2.2	Државата	WGM	VIII	P2	4.3.2017	11.8.2017			

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет она Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		Алабама: Провинцијата Мадисон Провинцијата Џексон	POU, RAT		N P2					S3, ST1
			BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP, SRA, LT20							
	US - 2.3	Државата Јужна Каролина: Провинцијата Честерфилд/Прови нцијата Ланчестер/ Провинцијата Кершоу: Зона од 10 км радиус која почнува со точката Н на кружокот Честерфилд 02 објект на Гранична Контролна Зона и се шири во правец	WGM	VIII	P2	8.4.2020	5.8.2020			
			POU, RAT							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP, SRA, LT20		N P2			A		S3, ST1

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни и услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонелата
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		на стрелките на часовникот: (а) Северно: 2 км јужно од Автопатот 9, 0,03 км источно од вкрстувањето помеѓу Патот Аирпорт и Патот Рајмонд Дисон. (б) Североисточно: 1 км југозападно од вкрстувањето помеѓу автопатот 268 и Патот Крос Род Чрч. (в) Источно: 5,1 км западно од Државниот Автопат 109, 1,6 км западно од Патот Ангелус и Рефјуџи Драјв. (г) Југоисточно: 3,2 км северозападно од вкрстувањето								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинаци ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен datum ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		помеѓу автопатот 145 и Патот Лејк Би. (д) Јужно: 2,7 км источно од помеѓу автопатот 151 и Патот Катара. (е) Југозападно: 1,5 км источно од вкрстувањето помеѓу автопатот Мекби и Патот Мт. Писгах. (е) Западно: 1,3 км источно од вкрстувањето помеѓу Патот Тексахау и Патот БузардсРуст. (ж) Северозападно: Вкрстувањето помеѓу Патот Уајт Плеинс Чрч и Патот Грегс.								
UY - Уругвај	UY - 0	Цела држава	SPF							
			EP, E, RAT							S4

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
ZA - Јужна Африка	ZA - 0	Цела држава	SPF							
			EP, E							S4
			BPR	I						
			DOR	II	P2	09.04.2011		A		
			HER	III						
ZW - Зимбабве	ZW - 0	Цела држава	RAT	VII	P2 H	22.06.2017				
			RAT EP, E	VII	P2	01.06.2017				S4
AT - Австрија	AT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
			BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, E, EP							
BE - Белгија	BE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, E, EP							

ИСО код и име третага земја или територија	Код на третага земја, територија	Опис на третага земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
			Модел(и)	Додатни гаранции				
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7
			MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP					
BG - Бугарија	BG	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP					
DE - Германија	DE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP					
GR - Грција	GR	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU,					

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
DK - Данска	DK	Цела држава								
EE - Естонија	EE	Цела држава								
IT - Италија	IT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинаци ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
IE - Ирска	IE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
CY - Кипар	CY	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ага против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
LV - Латвија	LV	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
LT - Литванија	LT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
LU - Луксембург	LU	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM,							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум (!)	Почеток (?)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
MT - Малта	MT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
GB - Обединето Кралство	GB	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
PL - Полска	PL	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM,							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинаци ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
PT - Португалиј а	PT	Цела држава	RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
RO - Романија	RO	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
SV - Словачка	SV	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP,							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат			Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии	6		Краен datum (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6		6A	6B	7	8	9
SI - Словенија	SI	Цела држава	SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP								
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP								
HU - Унгарија	HU	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP								
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP								
FI - Финска	FI	Цела држава	BPP, BPR, DOC,								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ага против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
FR - Франција	FR	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
NL - Холандија	NL	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебн и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинациј ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			MI/MSM, E, EP BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
CZ - Чешка	CZ	Цела држава								
ES - Шпанија	ES	Цела држава								
SE - Шведска	SE	Цела држава								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територ ија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посеб и услови	Посебни услови		Состојба со следењет о на Авијарна инфлуен ца	Состојба со вакцинаци ата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контрола та на Салмоне ла
			Модел(и)	Додатн и гаранц ии		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
HR - Хрватска	HR - 0	Цела држава	MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
NO - Норвешка	NO-0	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
KV - Косово ⁽⁴⁾	KV - 0	Цела држава	POU, POU- MI/MSM							

- (¹) Производите, вклучувајќи ги и оние транспортирани по море, произведени пред оваа дата може да се извезат во Република Северна Македонија во рок од 90 дена од оваа дата.
- (²) Само производи, произведени по оваа дата, може да се извезат во Република Северна Македонија.
- (³) Со исклучок на Косово кое во моментот е под меѓународна администрација, согласно Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации од 10 јуни 1999 година.
- (⁴) Само месо во оригинално пакување кое потекнува од земји и објекти одобрени за увоз во Европската Унија.

Дополнителни гаранции

- 'I': Гаранции за ноеви за расплод и производство кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот BPR
- 'II': Гаранции за еднодневни пилиња од ноеви кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот DOR
- 'III': Гаранции за јајца за ведење од ноеви кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот HER
- 'IV': -
- 'V': Гаранции за ноеви за колење кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот SRA
- 'VI': дополнителни гаранции за месо од живина, сертифицирано во согласност со образецот ROU
- 'VII': дополнителни гаранции за месо од фармски одгледувани ноеви за човечка исхрана, сертифицирано во согласност со образецот RAT
- 'VIII': дополнителни гаранции за месо од пернат дивеч, сертифицирано во согласност со образецот WGM

Програм за контрола на *Salmonella*

- 'S0': Забрана за извоз во Република Северна Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallusgallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallusgallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallusgallus* и јајца за ведење (HER) од видот *Gallusgallus* поради тоа што не е доставен програм за контрола на *Salmonella*.

- 'S1': Забрана за извоз во Република Северна Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallusgallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallusgallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallusgallus*, за други цели освен за расплод, поради тоа што не е доставен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S2': Забрана за извоз во Република Северна Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallusgallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallusgallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallusgallus*, за други цели освен за расплод или за носење јајца, поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S3': Забрана за извоз во Република Северна Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallusgallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallusgallus*, за други цели освен расплод, поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S4': Забрана за извоз во Република Северна Македонија на јајца (E) од видот *Gallusgallus*, освен јајцата кои се во класа "Б", во согласност со националното законодавство и поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- "S5": Забрана за извоз во Република Северна Македонија на живина за приплод или производство од *Gallusgallus* (BPP), живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од *Gallusgallus* поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- "ST0": Забрана за извоз во Унијата на живина за приплод или производство (BPP) од мисирки, еднодневни пилиња (DOC) од мисирки, живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од мисирки и јајца за насад (HEP) од мисирки поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- "ST1": Забрана за извоз во Унијата на живина за приплод или производство (BPP) од мисирки и живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од мисирки поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.

Посебни услови

- 'P2': Забрана за увоз во или транзит низ Република Северна Македонија поради ограничувања поврзани со појава на Високо Патогена Авијарна Инфлуенца
- 'P3': Забрана за увоз во или транзит низ Република Северна Македонија поради ограничувања поврзани со појава на Њукастелска болест

“N” Гаранциите треба да обезбедат дека прописите за контрола на Њукастелска болест во трети земји или територии се еквивалентни на оние кои се применуваат во Унијата. Во случај на појава на Њукастелска болест, увозот од трети земји или територии може да се дозволи, без промена на кодот на земјата или територијата. Како и да е, увозот во Унијата автоматски ќе биде забранет од било која област која е ставена под официјална забрана од надлежен орган на третата земја или територијата на која се однесува појавата на оваа болест.

“L” Гаранциите треба да обезбедат дека прописите за контрола на авијарна инфлуенца во трети земји или територии се еквивалентни на оние кои се применуваат во Унијата. Во случај на појава на Њукастелска болест, увозот од трети земји или територии може да се дозволи, без промена на кодот на земјата или територијата. Како и да е, увозот во Унијата автоматски ќе биде забранет од било која област која е ставена под официјална забрана од надлежен орган на третата земја или територијата на која се однесува појавата на оваа болест.

“H” Гаранциите треба да обезбедат дека месото од фармски чувани ноеви наменети за исхрана на луѓето (RAT) е добиено од ноеви кои доаѓаат од затворени одгледувалишта на ноеви одобрени од надлежниот орган на третата земја на потекло. Во случај на појава на Високо Патогена Авијарна Инфлуенца, увозот на ова месо може и понатаму да биде дозволен, доколку е добиено од ноеви кои доаѓаат од затворени одгледувалишта на ноеви и слободни од Високо Патогена Авијарна Инфлуенца, и каде во радиус од 100 км околу одгледувалиштето, вклучително и во соседната земја, доколку е применливо, немало појава на Високо Патогена Авијарна Инфлуенца, најмалку во последните 30 дена и кадетонепостоел епидемиолошки контакт со одгледувалиште на ноеви или живина во кое Високо Патогена Авијарна Инфлуенца не била детектирана во последните 30 дена.

Програм за надзор на авијарната инфлуенца и план за вакцинација против авијарна инфлуенца

‘A’: Трети земји, територии, области или комплекси, кои имаат програм за следење на авијарната инфлуенца кој е во согласност со овој правилник

‘B’: Трети земји, територии, области или оддели имаат програм за вакцинација против авијарната инфлуенца кој е во согласност со овој правилник.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

4024.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/10), постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош бр. 08-10140/1 од 31.12.2019 година на Министерството за труд и социјална политика, на седницата одржана на 22.1.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот за 2020 година претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош.

I. Програми и мерки за вработување

1. Поддршка за самовработување (претприемништво) содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, со која се планира доделување на средства во вкупен износ од 446.910.588 денари, при што 279.956.000 денари од буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија (АВРСМ) – Потсметка активни програми и мерки за вработување, 115.000.000 денари од буџетот на Министерството за труд и социјална политика кон АВРСМ, 14.996.800 денари од Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија (АППРСМ), 19.467.788 денари од УНДП (нереализирани средства од ОП 2019 година), 15.990.000 денари од УНОПС (Програма на Обединетите нации) кон АВРСМ и 1.500.000 денари од УНОПС кон АППРСМ, наменета за вработување на 1.364 невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија (АВРСМ), за целта поддршка за невработените да започнат сопствен бизнис, и која мерка ќе се реализира во следните форми:

- финансиска поддршка до 307.500 денари или до 615.000 денари (доколку се основа правен субјект од два содружника) не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата

- финансиската поддршка кои правните субјекти основани преку Програмата за самовработување ќе ја добиваат со нивно вклучување во мерката 2.1. Субвенционирање на плати се до исполнување на планираниот опфат на корисници за мерката 2.1, претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, и истата е помош за вработување на лица

кои активно бараат работа во форма на субвенции на плата согласно член 30 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 03/14) при што доделувањето на истата е дозволено. Доделувањето на помошта за вработување во форма на субвенции на плата треба да се врши во согласност со глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

- финансиската поддршка кои правните субјекти основани преку програмата за самовработување ќе го добиваат со нивно вклучување во мерката 2.2. Вработување и раст на правни субјекти се до исполнување на планираниот опфат на корисници за мерката 2.2, претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не е државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/11).

2. Поддршка за креирање на нови работни места

2.1. Субвенционирање на плати содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, со која се планира доделување на средства во вкупен износ од 270.408.000 денари, при што 261.288.000 денари од буџетот на АВРСМ – Потсметка активни програми и мерки за вработување и 9.120.000 денари од IPA II - четврти директен грант, која има за цел поддршка за вработување на невработени лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот¹, и тоа 1186 невработени лица евидентирани во АВРСМ (од кои најмалку 80 невработени лица - корисници на гарантирана минимална помош евидентирани во АВРСМ – финансирано преку IPA II - четврти директен грант), при што на микро, мали и средни фирми, социјални претпријатија и граѓански (непрофитни) организации што се занимаваат со економска активност при вршење на својата дејност, нови претпријатија основани преку Програмата за Самовработување во 2019 година, невработени лица ќе им се доделува финансиска поддршка во висина од 19.000 денари месечно како субвенција на платата на вработеното лице за следниот период на времетраење на работниот однос:

¹ долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со предност на невработени лица над 5 години), млади лица до 29 години, лица постари од 50 години, лица корисници на гарантирана минимална помош, лица корисници на паричен надоместок по основ на невработеност, лица што имале статус на деца без родители и родителска грижа, жртви на семејно насилство, лица со попреченост, жени припадници на ромската етничка заедница и на останатите етничките заедници, лица припадници на ромската етничка заедница, лица на кои им е решен статусот со лична документација, самохрани родители, родители на деца со пречки во развојот, родители на 3 и повеќе деца, родители на деца на улица, осудени лица по отпуштање од казнено поправна установа, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, лица со незавршено средно или пониско образование.

- од 3 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува 57.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи лицето во работен однос во вкупен период на вработување од 9 месеци;

- од 6 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува 114.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи лицето во работен однос во вкупен период на вработување од 18 месеци;

- од 12 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува 228.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи лицето во работен однос во вкупен период на вработување од 18 месеци (за корисници на гарантирана минимална помош и Роми) и

- од 12 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува 228.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи лицето во работен однос во вкупен период на вработување од 30 месеци

претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, и истата е помош за вработување на лица кои активно бараат работа во форма на субвенции на плата согласно член 30 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 03/14) при што доделувањето на истата е дозволено. Доделувањето на помошта за вработување во форма на субвенции на плата треба да се врши во согласност со глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

2.2. Вработување и раст на правни субјекти содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 61.062.500 денари од буџетот на АВРСМ – Потсметка активни програми и мерки за вработување, која има за цел поддршка во креирање нови работни места во микро, мали и средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански организации, за вкупно 394 невработени лица евидентирани во АВРСМ, со предност на млади лица до 29 години, корисници на гарантирана минимална помош и Роми, при што во зависност од возраста и од бројот на одобрените вработувања (кој максимално може да биде до 5 вработени кај еден работодавач) висината на грантот за имплементација на мерката ќе се реализира на следниот начин:

- грантот за вработување на едно лице на возраст над 29 години ќе изнесува 92.000 денари;

- грантот за вработување на едно лице на возраст до 29 години ќе изнесува 153.750 денари и

- грантот за вработување на лица корисници на гарантирана минимална помош и за невработени лица од ромска етничка заедница за вработено едно лице ќе изнесува 200.000 денари

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не е државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на држав-

ната помош, при што доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/11).

2.3. Поддршка за вработување на лица со попреченост содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 286.500.000 денари од буџетот на АВРСМ – Потсметка на Посебниот фонд за инвалидни лица, која има за цел зголемување на вработливоста и можностите за вработување на евидентирани невработени лица со попреченост за вкупно 320 невработени лица евидентирани во АВРСМ, при што висината на финансиските средства ќе се доделува согласно Законот за вработување инвалидни лица („Службен весник на РМ,, бр. 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009, 136/2011, 129/2015, 147/2015, 27/2016 и 99/2018) и Правилникот за критериумите и начинот на доделување неповратни средства од Посебниот фонд („Службен весник на Република Македонија,, бр. 156/2008 и 163/2015) на следниот начин:

- вработување на лица со попреченост на неопределено време за што се доделуваат 20 просечни нето плати исплатени во Република Северна Македонија за претходната година пред вработувањето, односно 40 просечни нето-плати исплатени во Република Северна Македонија за претходната година пред вработувањето, доколку станува збор за слепо лице или за лице со попреченост што се движи со помош на инвалидска количка;

- адаптација на работното место за што се доделуваат средства во висина до 100.000 денари;

- набавка на опрема за што се доделуваат средства во висина до 200 просечни нето-плати исплатени во Република Северна Македонија во претходната година, при што основен критериум за висината на доделените средства е бројот на вработени лица со попреченост;

- работен асистент на лице со попреченост кое е вклучено во работно оспособување на негово барање или на барање на работодавачот;

- работно оспособување на вработени и невработени лица со попреченост

претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, и истата е помош за вработување на инвалидизирани лица согласно член 29 и член 31 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 03/14) при што доделувањето на истата е дозволено. Доделувањето на помошта за вработување на инвалидизирани лица во форма на субвенции на плата и за надоместување на дополнителните трошоци за вработување на инвалидизирани лица треба да се врши во согласност со глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

3. Обуки

3.1 Обука на работно место за познат работодавач содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 13.594.000 денари, при што 3.816.000 денари ќе се доделуваат од буџетот на АВРСМ – Потсметка активни програми и мерки за вработување, 1.045.000 денари од буџетот на АВРСМ – Потсметка активни програми и мерки (исплата на заостанати обврски од ОП2019 во 2020 година), 500.000 денари од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ)/Проект Образование за вработување во Македонија (E4E@mk) и 3.733.000 денари од IPA II - четврти директен грант, која има за цел стекнување вештини на невработените лица за извршување на работните задачи во согласност со потребите на работодавачот за вкупно 338 невработени лица евидентирани во АВРСМ, при што:

- на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се додели месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионален болест и данок на личен доход за времетраењето на обуката до 3 месеци;

- на работодавачот ќе му биде исплатен еднократен износ од 5.000 денари по обучено лице по завршена обука, при што дополнителен износ од 10.000 денари ќе се исплати на работодавачот за секое вработено лице од обучените лица (услов работодавачот да вработи најмалку 50% од лицата вклучени во обуката со полно работно време во траење од најмалку 6 месеци)

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/11).

3.2 (а) Обука за стручни квалификации според барање на работодавачите содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 5.993.550 денари, при што 5.685.750 денари ќе се доделуваат од буџетот на АВРСМ – Потсметка активни програми и мерки, кон УНДП и 307.800 денари од Швајцарската агенција за развој и за соработка (СДЦ)/Проект Креирање можности за работа за сите (УНДП), која има за цел обезбедување обука за стручни квалификации според барањата на работодавачите (со обврска работодавачот да вработува минимум 50% од лицата вклучени во обуката со полно работно време во траење од најмалку 6 месеци) за вкупно 100 невработени лица евидентирани во АВРСМ, при што:

- на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се додели месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување во случај на несреќа на работното место и данок на личен доход за времетраењето на обуката од 2 до 4 месеци и

- спроведувачите на обука ќе добијат надоместок во висина од 30.000 денари за лице на обука

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/11).

3.2 (б) Стручни обуки според барање на работодавачите содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 10.755.488 денари од Швајцарската Агенција за развој и за соработка (СДЦ)/Проект Креирање можности за работа за сите (УНДП), која има за цел обезбедување обука за стручни квалификации и вештини според барањата на работодавачите, за вкупно 380 невработени лица евидентирани во АВРСМ од ранливите групи², при што:

- на лицата кои ќе посетуваат обука за стручни квалификации ќе им биде исплатен месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување во случај на несреќа на работно место и данок на личен доход за времетраењето на обуката од 2 до 4 месеци

- спроведувачите на обука за стручни квалификации ќе добијат надоместок во висина до 30.000 денари за лице на обука

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/11).

3.3 Обука за побарувани занимања содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 39.838.000 денари, при што 13.910.000 денари ќе се доделуваат од буџетот на АВРСМ-Потсметка активни програми и мерки за вработување, 1.410.000 денари од буџетот на АВРСМ-Потсметка активни програми и мерки за вработување (исплатена за останатите обврски од ОП2019 во 2020 година), 8.550.000 денари од УНОПС и 15.968.000 денари од IPA II - четврти директен грант, која има за цел преку обука да се задоволат потребите од побарувани занимања, социјални услуги, квалификации што водат до „зелени работни места“, за вкупно 694 невработени лица евидентирани во АВРСМ, при што:

² Мерката ги опфаќа следните целни групи: млади лица до 29 години, лица со попреченост, припадници од Ромската заедница и други лица во ризик од социјално исклучување

- на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се додели месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест и данок на личен доход за времетраењето на обуката и

- спроведувачите на обука ќе добијат надоместок преку ваучер системот во висина до 20.000 денари по обучено лице и дополнителен износ на средства, во зависност од процентот на реализирани вработувања

не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

3.4. Обуки за возачи за Ц и Д категорија содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 1.824.000 денари од буџетот на АВРСМ – Потсметка активни програми и мерки за вработување, која има за цел зголемување на вработливоста на евидентираниите невработени лица преку стекнување вештини согласно побарувањата во сообраќајната струка и искажаните потреби за работна сила во ова стопанска гранка и нивно вработување, за 50 невработени лица од евиденцијата на АВРСМ, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

4. Обуки за развој на дигитални вештини

4.1. Обуки за напредни ИТ вештини содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 14.400.000 денари од буџетот на АВРСМ - Потсметка активни програми и мерки за вработување, која има за цел да се надградат вештините на невработените млади лица до 34 години во областа на информациските технологии заради зголемување на нивната конкурентност и побрза интеграција на пазарот на трудот, за вкупно 120 невработени млади лица до 34 години евидентирани во АВРСМ, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

4.2 Обука за напредни ИТ вештини (со кофинансирање) содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 9.635.760 од буџетот на АВРСМ - Потсметка активни програми и мерки за вработување и 10.029.060 денари обезбедени од страна на спроведувачите/невработените лица, која има за цел да се надградат вештините на невработените млади лица до 34 години во областа на информациските технологии заради зголемување на нивната конкурентност и побрза интеграција на пазарот на трудот, за вкупно 180 невработени млади лица до 34 години евидентирани во АВРСМ, при што:

- спроведувачите на обука ќе добиваат надоместок во висина до 49% од проценетата пазарна цена за горенаведените видови на обуки, а 51% од средствата ќе бидат покриени од самиот спроведувач на обуката

не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

4.3. Пилот мерка за обуки за напредни ИТ вештини (со кофинансирање) за нелиценцирани спроведувачи на обуки содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 3.657.480 денари од буџетот на АВРСМ - Потсметка активни програми и мерки за вработување и 3.366.000 денари обезбедени од страна на спроведувачите/невработените лица, која има за цел да се надградат вештините на невработените млади лица до 34 години во областа на информациските технологии заради зголемување на нивната конкурентност и побрза интеграција на пазарот на трудот, за вкупно 60 невработени млади лица до 34 години евидентирани во АВРСМ, при што:

- спроведувачите на обука ќе добиваат надоместок во висина до 49% од проценетата пазарна цена за горенаведените видови на обуки, а 51% од средствата ќе бидат покриени од самиот спроведувач на обуката

не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

5. Практиканство содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 45.747.000 денари, при што 40.500.000 денари од буџетот на АВРСМ – Потсметка активни програми и мерки за вработување, 3.060.000 денари од буџетот на АВРСМ-Потсметка активни програми и мерки за вработување (исплатена за останатите обврски од ОП2019 во 2020 година) и 2.187.000 денари од Швајцарската Агенција за развој и за соработка (СДЦ)/Проект Креирање можности за работа за сите (УНДП), која има за цел стекнување практични работни знаења и вештини потребни за извршување работни задачи на одредени работни места, за вкупно 1.575 невработени лица до 34 години со минимум завршено основно образование, при што:

- лицата кои ќе се вклучат во практиканство ќе добијат месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест и данок на личен доход за период до 3 месеци

не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

6. Програма за работно ангажирање

6.1. Општинско-корисна работа содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 35.795.250 денари, при што 26.507.250 денари од буџетот на АВРСМ-Потсметка активни програми и мерки, кон УНДП, 5.400.000 денари буџет на општините и 3.888.000 денари од Швајцарската Агенција за развој и за соработка (СДЦ)/Проект Креирање можности за работа за сите (УНДП), која има за цел зголемување на вработливоста преку работно ангажирање на невработени лица, насочени кон обезбедување на социјални и здравствени услуги на локално ниво, за вкупно 450 невработени лица евидентирани во АВРСМ, при што:

- на лицата кои ќе бидат ангажирани ќе им се додели месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест во период од 6 до 9 месеци за ангажман од 20 работни часа неделно

не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

6.2. Јавни работи содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 4.875.200 денари, при што 3.520.000 денари од буџетот на АВРСМ-Потсметки активни програми и мерки за вработување, 880.000 денари буџет на општините и 475.200 денари од Швајцарската Агенција за развој и за соработка (СДЦ)/Проект Креирање можности за работа за сите (УНДП), која има за цел вклучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктура и заштита на животна средина на локално ниво, за вкупно 550 невработени лица од евиденцијата на АВРСМ на кои ќе им се исплаќа по 400 денари по работно ангажирано лице дневно (со вклучен данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест) не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

7. Младински додаток (12 месеци) содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 160.000.000 денари од буџетот на АВРСМ – Потсметка активни програми и мерки, за вкупно 4.000 лица, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

II. Услуги за вработување

Услуги за вработување содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, кои се планират да се реализираат преку следниве категории:

- помош при барање работа која опфаќа профилирање и подготовка на Индивидуален план за вработување, советување за вработување, обезбедување информации за состојбите и барањата на пазарот на трудот, односно слободните работни места, како и информации за активните програми и мерки за вработување и услугите што ги обезбедува АВРСМ;

- мотивациски обуки која опфаќа организирање еднодневни групни обуки во центрите за вработување, со цел поголема информираност, како и мотивираност за вклучување во активните програми и мерки за вработување;

- обуки „подготовка за вработување и за работа“, која опфаќа спроведување на повеќедневни обуки за млади невработени лица до 29 години според програмата „Подготовка за вработување и за работа“ за следните модули: воведен модул, личен развој, вештини за барање работа, комуникациски вештини, соодветно однесување на работното место, тимска работа и лидерство, безбедност, права и обврски на работа и финансиски вештини;

- професионална ориентација и кариерно советување која опфаќа активности за информирање, групно и индивидуално кариерно советување и др., при што невработените лица можат да бидат вклучени во повеќе активности во рамките на услугата, во согласност со нивните интереси и потреби;

- активација на невработени Роми и други лица во ризик од социјално исклучување во вкупен износ од 1.575.000 денари од УНДП (нереализирани средства од ОП 2019 година) за 500 лица, насочена кон сите невработени Роми и други лица во ризик од социјално исклучување, при што невработените лица ќе имаат пристап до тимот на ментори, кои ќе бидат ангажирани во локалните заедници

- посредување при вработување која опфаќа советување и помош на работодавачите преку пребарување кандидати за слободни работни места од евиденцијата на невработени лица на АВРСМ, спроведување на предселекција, упатување на невработените лица кај работодавачите на интервју за вработување и др;

- услуги за работодавачи која опфаќа информирање, советување и обезбедување можности за користење на услугите и активните програми и мерки за вработување и други можности за вработување на невработени лица што се достапни преку АВРСМ, едукација за користење на онлајн услугите на АВРСМ, информации и совети од областа на трудовото законодавство, учество во заеднички настани како што се форумите за работодавачи и др.;

- анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот во вкупен износ од 180.000 денари од буџетот на АВРСМ – Потсметка активни програми и мерки за вработување

ботување, со ангажирање на 20 невработени лица, која опфаќа анкетирање на работодавачите од приватниот сектор за да се обезбедат информации за нивните потреби од нови вработувања во период од 6 до 12 месеци и

- Сим-советување и мотивација за корисници на гарантирана минимална помош која опфаќа советување, поддршка и мотивација, но и следење на корисникот на гарантирана минимална помош низ процесот на активација

не претставуваат државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Гаранција за млади (ГМ) содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, која има за цел да им обезбеди на младите лица (15-29) во период од четири месеци по евидентирање во евиденцијата за невработен лица понуда за вработување, континуирано образование и обука односно вклучување во некоја од активните програми и мерки за вработување, при што планираниот опфат на лица на целата територија на државата е околу 10.000 млади лица во вкупен износ од 16.298.000 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата односно од ваквата активност поволност ќе имаат невработените лица.

Активација на корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година која има за цел активација на 1200 корисници на гарантирана минимална помош во активни програми и мерки за вработување заради подобрување на нивната вработливост и вработување, при што истите се обврзани континуирано да учествуваат на обуки како и прифаќање на понуда за вработување, сето ова заради подобрување на нивните вештини и да станат поконкурентни на пазарот на трудот, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што за реализација на ваквите активности не се планирани финансиски средства.

Професионална рехабилитација и вклучување на пазар на труд на лица со попреченост содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година која има за цел на лицата со попреченост да им нуди индивидуализирана поддршка заради нивно целосно вклучување на отворен пазар на труд, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што за реализација на ваквите активности не се планирани финансиски средства.

Се задолжува Министерството за труд и социјална политика и другите државни органи надлежни за имплементирање на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година да водат сметка истиот корисник

на државна помош за иста намена да не добива државна помош од два различни извори поради фактот што таквата помош не е дозволена.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 10-2
22 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф. д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

4025.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на државна помош согласно Програмата за развој на туризмот за 2020 година поднесено од страна на Министерството за економија бр. 13-497/1 од 16.1.2020 година, на седницата одржана на 10.2.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката содржана во дел II точка 1 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Меѓународна и билатерална соработка во туризмот во износ од 3.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2. Мерката содржана во дел II точка 2 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Едукација и тренинг обуки во туризмот и угостителството во вкупен износ од 2.000.000 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/11).

3. Мерката содржана во дел II точка 3 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Уредување на една пештера за туристичка намена во вкупен износ од 1.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

4. Мерката содржана во дел II точка 4 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Поддршка на активен туризам во вкупен износ од 2.000.000 денари, при што Министерството за економија преку објавување на јавен повик ќе субвенционира 50% од прикажаните трошоци за опрема и алатки но не повеќе од 150.000 денари за една апликација кон здруженијата регистрирани за развој на ваков вид на туризам не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

5. Мерката содржана во дел II точка 5 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Субвенции за туристички цели на селски домаќинства во вкупен износ од 2.500.000 денари, при што финансиската поддршка ќе се доделува во износ од 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 200.000 денари за набавка на опрема и инвентар, како и за уредување на просторот на селските домаќинства, претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/11).

6. Мерката содржана во дел II точка 6 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Проектирање на три идејни решенија за објекти од Студијата за неискористени објекти во Република Северна Македонија во вкупен износ од 1.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

7. Мерката содржана во дел II точка 7 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Подготовка на „Бренд стратегија“ за туризам во вкупен износ од 4.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

8. Мерката содржана во дел II точка 8 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Изготвување на водич за рурален туризам во вкупен износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

9. Мерката содржана во дел II точка 9 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Субвенции за туристички манифестации, проекти и форуми од областа на туризмот во вкупен износ од 3.500.000 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државна помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/11).

10. Мерката содржана во дел II точка 10 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Еко акција за чистење на туристичките центри низ државата и Кампања за безбедно патување во вкупен износ од 2.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

11. Мерката содржана во дел II точка 11 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Надградба на системот за мобилна апликација „Visit Macedonia“ во вкупен износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

12. Мерката содржана во дел II точка 12 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Одбележување на Светскиот ден на туризмот со доделување на признанија за најуспешните од областа на туризмот во вкупен износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

13. Мерката содржана во дел II точка 13 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Изготвување на студија за развој на човечките ресурси од туризмот и угостителството во Република Северна Македонија во вкупен износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

14. Мерката содржана во дел II точка 14 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Печатење на промотивни материјали од областа на туризмот во вкупен износ од 1.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 10-11
10 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф. д-р Владимир Наумовски, с.р.

4026.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-105 од 24.12.2019 година, согласно Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година поднесено од Министерството за економија бр. 18-6571/1 од 24.12.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 22.1.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-105 од 24.12.2019 година, поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на државна помош, за планирано доделување на помош преку Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, утврди дека:

Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола на државната помош.

1. Мерката 1 од дел II, област А. Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година под наслов Мерки за

развој и поддршка на претприемништвото и микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од 21.500.000 денари која ќе се реализира преку следниве активности:

1.1. Финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од 14.000.000 денари при што предмет на мерката е субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија кои вработуваат над три лица преку субвенционирање на 50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 300.000 денари вкупно по апликант, направени за набавка на опрема и алати;

1.2. Финансиска поддршка за подобрување на вредносните синџири во вкупен износ од 1.500.000 денари, при што предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за инвестиција во опрема и алати наменети за нивните локални добавувачи со кои ќе им се подобри продуктивноста преку кофинансирање на 50% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 200.000 денари поединечно за секој апликант;

1.3. Кофинансирање на фаб-лабови во вкупен износ од 1.500.000 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање на трошоци за компани специјализирани за научно-истражувачки дејности кои се однесуваат на воспоставување на Фаб Лабови или т.н. Лаборатории за фабрикување;

1.4. Финансиска поддршка за женско претприемништво во вкупен износ од 1.500.000 денари, при што предмет на мерката е субвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од жени, преку кофинансирање на 50% од докажаните трошоци но не повеќе од 120.000 денари, направени за следниве намени:

- набавка на опрема и алати;
- уредување / подобрување на деловниот простор,
- воведување на софтверски решенија (50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000 денари) и

1.5. Кофинансирање на проекти за развој и поддршка на микро, мали и средни претпријатија и промоција на претприемништвото во Република Северна Македонија во износ од 3.000.000 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање на проекти на фондации и здруженија на граѓани кои се однесуваат на развој и поддршка на микро, мали и средни претпријатија, како и проекти за промоција на претприемништвото во Република Северна Македонија, преку надоместување на 75% од трошоците за реализација на проектот но не повеќе од 300.000 денари по апликант

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/11) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

2. Мерката 2 од дел II, област А. Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство од Предлог- Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година под наслов Мерки за развој и поддршка на интернационализацијата на микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од 4.000.000 денари која ќе се реализира преку следниве активности:

2.1. Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди во вкупен износ од 1.500.000 денари при што предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди и тоа 50% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 100.000 денари поединечно за секој апликант, претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за иновативни советодавни услуги и за услуги за иновативна поддршка согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 11 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија, бр. 03/14);

2.2. Финансиска поддршка за сертификација на ХАЛАЛ систем во вкупен износ од 1.000.000 денари при што предмет на мерката е финансиска поддршка за сертификација на ХАЛАЛ систем, и тоа 50% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 200.000 денари поединечно за секој апликант, е државна помош на која не се применува Законот за контрола на државната помош согласно член 3 став (2) од истиот бидејќи се доделува во областа на земјоделството и рибарството

2.3. Финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за учество на домашни и меѓународни саеми во вкупен износ од 1.500.000 денари при што предмет на мерката е финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за учество на домашни и меѓународни саеми преку кофинансирање на 50% од докажаните трошоци за закуп на штанд и тоа:

- за учество на домашни саеми (50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 50.000 денари);
- за учество на меѓународни саеми (50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 100.000 денари)

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/11) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

3. Мерката 3 од дел II, област А. Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство од Предлог- Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година под наслов Мерки за развој и поддршка на занаетчиството во вкупен износ од 6.540.000 денари која ќе се реализира преку следниве активности:

3.1. Кофинансирање на проекти на занаетчиските комори за развој и промоција на занаетчиството во Република Северна Македонија во износ од 1.740.000 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање на проекти на занаетчиските комори кои се однесуваат на развој и промоција на занаетчиството во Република Северна Македонија преку надоместување на 75% од трошоците за реализација на проектот, но не повеќе од 250.000 денари по апликант;

3.2. Субвенционирање на трошоци за ангажирање на чираци во износ од 300.000 денари, при што предмет на мерката е субвенционирање на трошоци за ангажирање на чираци од страна на вршителите на занаетчиската дејност преку субвенционирање на 75% од докажаните трошоци исплатени како надоместок за ангажирање на чирак, но не повеќе од 30.000 денари по апликант;

3.3. Субвенционирање на трошоци на занаетчи во износ од 4.500.000 денари, при што предмет на мерката е субвенционирање на занаетчи и вршителите на занаетчиска дејност преку кофинансирање на 50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 180.000 денари, направени за следните намени:

- набавка на опрема и алати

- уредување/подобрување на деловниот простор

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/11) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

4. Мерката 4 од дел II, област А. Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство од Предлог- Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година под наслов Мерки за поддршка за стручно оспособување на вработените во микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од 1.700.000 денари која ќе се реализира преку следниве активности:

4.1 Кофинансирање на дел од трошоците на претпријатија за купување на опрема, инструменти, алат кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на вештини и квалификации во вкупен износ од 1.500.000 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање на дел од трошоците на приватни претпријатија акредитирани од страна на Центарот за едукација на возрасни за организирање на обуки и настава за дел од трошоците за купување на опрема, инструменти, алат кои ќе послужат и ќе се

користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на вештини и квалификации и тоа 50% од докажаните средства но не повеќе од 250.000 денари поединечно по апликант претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/11) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и

4.2 Кофинансирање на дел од трошоците за едукација на вработените лица во микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од 200.000 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање на дел од трошоците за едукација на вработените лица во микро, мали и средни претпријатија за учество на обуки организирани од верифицирани установи и институции акредитирани од страна на Центарот за едукација на возрасни, при што со мерката ќе се кофинансираат трошоци во висина од 50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 20.000 денари по апликант

претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош е дозволена како помош за обука согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 35 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 03/14).

5. Мерката 5 од дел II, област А. Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство од Предлог- Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година под наслов Студија за предлог-одржлив модел за услуги за деловен развој за микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од 1.000.000 денари, при што предмет на мерката е спроведување на јавна набавка за изработка на Студија за предлог-одржлив модел за услуги за деловен развој на микро, мали и средни претпријатија, не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

Се задолжува Министерството за економија како надлежна за имплементирање на областа А. Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство од Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година да води сметка истиот корисник на државна помош за иста намена да не добива државна помош од два различни извори поради фактот што таквата помош не е дозволена.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 10-12
22 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф. д-р Владимир Наумовски, с.р.

4027.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-106 од 24.12.2019 година, согласно Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година поднесено од Министерството за економија бр. 18-6571/1 од 24.12.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 22.1.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-106 од 24.12.2019 година, поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на државна помош, за планирано доделување на помош преку Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, утврди дека:

Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола на државната помош.

1. Мерката 1 од дел II, област Б. Имплементација на индустриската политика од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година под наслов Поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија во вкупен износ од 4.500.000 денари која ќе се реализира преку следниве мерки:

1.1 Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар во вкупен износ од 4.500.000 денари, при што предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти во износ од 75% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 300.000 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата за следните активности:

1.1.1 изработка на техничка документација за нов производ односно за подобрување на постојниот производ и/или изработка на индустриски дизајн/редизајн на производ;

1.1.2 изработка на студии за истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија и/или активности за развој на бренд;

1.1.3 набавка, имплементација, сертификација и обука за стандарди во областа на: хоризонтални стандарди (МКС EN ISO 50001; МКС EN ISO 14001; МКС EN ISO 45001; МКС EN ISO 31000); хармонизирани и други стандарди и стандардизациски документи од областа на преработувачката индустрија;

1.1.4 експертска поддршка во развивање/имплементација на проект за оптимизација на производство преку воведување нови бизнис модели со напредни производни и менаџерски филозофии во насока на унапредување на продуктивноста и квалитетот и намалување на трошоците (Leap менаџмент, КАИЗЕН итн);

1.1.5 развивање и имплементација на проекти за дигитална трансформација на претпријатијата од преработувачката индустрија: набавка на дигитални решенија за поддршка на бизнисот и производството (пр. набавка на систем за Enterprise Resource Planning (ERP); Customer Relationship Management (CRM), систем за компјутерска безбедност, дигитализација во производството и сл), веб портал, дигитален маркетинг, развој на дигитална култура и стекнување нови дигитални вештини;

1.1.6 кофинансирање на дел од трошоците за соработка меѓу компаниите и универзитетите (соработка и користење на лабораториите при универзитетите, истражувачките центри и сл);

1.1.7 експертска анализа и изработка на техничка проектна документација или студија за техничка изводливост за: планирани инвестициони проекти, подготовка на претпријатието за зголемување на енергетската ефикасност, воведување на концепт на циркуларна економија (внатрешен систем за управување со отпад и систем за заштита на животната средина, зелена економија и сл.) и

1.1.8 изработка на проектна документација за поставување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија

претставува државна помош на која не се применува Законот за контрола на државната помош согласно член 3 став (2) од истиот закон бидејќи таквата помош се доделува во областа на земјоделството и рибарството т.е. во соодветната преработувачка индустрија.

2. Мерката 2 од дел II, област Б. Имплементација на индустриската политика од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година под наслов Кофинансирање за организирање на специјализирани обуки – длабински и детални технолошки обуки за преработувачка индустрија во вкупен износ од 1.200.000 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање за организирање на обуки за:

2.1 кофинансирање за организирање на специјализирани обуки – длабински и детални технолошки обуки во следните сектори: автомобилска, текстилна, прехранбена и металопреработувачка индустрија;

2.2 кофинансирање за организирање на струково специјализирани обуки во кожарската и чевларската индустрија;

2.3 кофинансирање за организирање на обуки за воведување на концептот на „зазеленување“ во повеќе избрани сектори од преработувачката индустрија и

2.4 кофинансирање за организирање обуки за воведување на концептот на циркуларна економија во преработувачката индустрија

при што Министерството за економија кофинансира и ги надоместува трошоците во висина од 75% од докажаните трошоци за организација и реализација на обуките и тоа:

- детален Извештај за реализација на обуките, со индикатори за успешност врз основа на прашалник дистрибуиран до учесниците, со број на учесници и име на компаниите;

- соодветни докази за реализација на обуките (фактури и сл) и детален извештај за бројот на учесници и

- името на компаниите – учесници на обуките

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/11) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

За кофинансирањето за организирањето на специјализирани обуки во прехранбената индустрија не се применува Законот за контрола на државната помош согласно член 3 став (2) од истиот закон.

3. Мерката 3 од дел II, област Б. Имплементација на индустриската политика од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година под наслов Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за акредитирање на лаборатории или проширување на опсегот на акредитација на постоечките лаборатории за испитување на градежните производи за пуштање на пазарот квалитетни и безбедни градежни материјали во вкупен износ од 1.500.000 денари, при што предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти во висина од 50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 300.000 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/11) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 10-13
22 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.др Владимир Наумовски, с.р.

4028.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-107 од 24.12.2019 година, согласно Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година поднесено од Министерството за економија бр. 18-6571/1 од 24.12.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 22.1.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-107 од 24.12.2019 година, поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на државната помош, за планирано доделување на помош преку Предлог- Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, утврди дека:

Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола на државната помош.

1.Мерката 1 од дел II, област В. Поддршка и развој на кластерското здружување од Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година под наслов Поддршка на проекти од кластерските здруженија „Кластери за иновативни и меѓународно ориентирани бизниси“ во вкупен износ од 5.000.000 денари, при што Министерството за економија надоместува дел од трошоците во висина од 75% од проект, но не повеќе од 1.000.000 денари поединечно за секој барател по апликација, направени за следниве намени:

- набавка на специфична опрема или технолошки решенија кои ќе се користат од членките на кластерите;

- соработка на кластерите со универзитетите и/или соработка меѓу кластерите;

- развој на бренд стратегија и развој на брендирани производи во рамките на кластерот (географско потекло);

- изработка или реализација на заеднички иновативни проекти кои се однесуваат на истражување и развој на нови или подобрени производи, процеси или услуги;

- усовршување на кластерите и нивните членки преку ангажирање консултант, организирање на специјализирани обуки, работилници, семинари за поттикнување и размена на знаење и

- трговски и извозно промотивни активности за кластерите (организација и учество на бизнис настани – саеми, Б2Б средби, трговски и медиумски мисии итн) претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/11) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 10-14
22 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.др Владимир Наумовски, с.р.

4029.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-108 од 24.12.2019 година, согласно Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година поднесено од Министерството за економија бр. 18-6571/1 од 24.12.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 22.1.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-108 од 24.12.2019 година, поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на државната помош, за планирано доделување на помош преку Предлог- Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, утврди дека:

Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола на државната помош.

1. Мерката I од дел II, област Г. Општествена одговорност од Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година под наслов Поддршка за развивање, одржување и применување социјално прифатливи практики на деловните субјекти во вкупен износ од 1.000.000 денари преку:

1.1 надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за воведување и сертификација на систем за општествена одговорност на претпријатието, согласно стандардот SA 8000 / извештајот: BSCI/SMETA/FAIRWARE, кои обезбедуваат етичко управување при производство на стоки и услуги и бараат да се гарантираат основните права на работниците, во вкупен износ од 720.000 денари, при што се надоместуваат 70% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 120.000 денари поединечно за секој барател на средствата и

1.2 надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за воведување и сертификација на систем за одговорни односи на пазарот, согласно сертификатот „Фер со потрошувачот“, кој обезбедува систем за електронско управување со поплаки од потрошувачи и купувачи и спогодбено решавање на проблеми и спорови, во вкупен износ од 280.000 денари, при што се надоместуваат 50% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 27.675 денари поединечно за секој барател на средствата претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14 од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за иновативни советодавни ус-

луги и за услуги за иновативна поддршка согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 11 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 03/14).

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 10-15
22 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.др Владимир Наумовски, с.р.

4030.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-21 од 31.01.2020 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на ПУРПЛАСТ МК ДОО Скопје, на седницата одржана на 26.2.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-21 од 31.01.2020 година, поднесено во име на Владата на Република Северна Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ПУРПЛАСТ МК ДОО Скопје со седиште на адреса ул. Македонија бр. 43-1/2, Центар, Скопје, како корисник на државната помош, утврди дека

(1) Мерката – помош во висина од 10% од инвестираниот износ како оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини и за изградба на зграда во Зоната направени до датумот на завршување, но не повеќе од 1.000.000 евра во противвредност на годишни трансии не подоцна од 30 јуни од годината, почнувајќи од 2021 година, само под услов ако корисникот достави докази до 30 април од годината, за инвестираниот износ на оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини и изградба на зграда во Зоната направени до крајот на претходната година, при што годишните трансии ќе бидат во износ од 10% од инвестираните износи како оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини и за изградба на зграда во Зоната направени до крајот на претходната година, а државната помош за оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини и за изградба на зграда во Зона-

та реализирани до датумот на завршување не може да го надмине максималниот износ од 1.000.000 евра во денарска противвредност претставува државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила и претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Доделувањето на државна помош е дозволено само под услов ако корисникот на помошта инвестира износ не помал од 4.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци во Зоната до датумот на завршување на инвестицијата.

Државната помош ќе биде исплатена само ако корисникот на државната помош ги зголеми своите приходи од работењето и не го намали просечниот број на вработени во тековната година во споредба со просекот од претходните три календарски години или покрај тоа период почнувајќи од датумот на почеток.

Корисникот на помошта е обврзан да создаде најмалку 40 нови работни места при што ќе вработи најмалку 40 вработени до датумот на завршување. Доколку на датумот на завршување на инвестицијата бројот на вработени е под 40, корисникот на државната помош ќе треба да ги креира односите дополнителни вработувања во период од 6 месеци, најмалку до потребниот број од 40.

Доколку не успее да ги реализира вработувањата во дадениот дополнителен период од 6 месеци, корисникот на помошта ќе треба да плати казна од 2.500 евра во денарска противвредност за секое непополнето работно место.

Корисникот на државна помош се обврзува да ја задржи инвестицијата за период од најмалку пет години од датумот на завршување на инвестицијата. Доколку корисникот не успее да го одржи своето работење, ќе го врати целокупниот износ на примена државна помош со вклучена каматна стапка пресметана согласно македонските закони и прописи.

Кумулативната регионална државна помош за инвестицискиот проект ќе биде ограничена на износ не повисок од 50% од реално направените оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување.

Уп бр. 10-21
26 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф. д-р Владимир Наумовски, с.р.

4031.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош поднесено од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот бр. 10-48 од 2.4.2020 година, на седницата одржана на 23.6.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Средствата доделени од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во вкупен износ од 80.000.000 денари од Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 278/19) за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет врз основа на Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите („Службен весник на Република Македонија“, бр. 53/13, 147/14, 50/15 и 32/16) за остварување на субвенции за туроператори и туристички агенции за престој на странски туристи во Република Северна Македонија, и тоа за:

-престој во Македонија со најмалку остварени три ноќевања со доручек, во сместувачки капацитети кои имаат важечко решение за категоризација;

-организиран групен превоз, со посебно закупени автобуси, авиони и возови, или закупени минимум десет места во наведените превозни средства, од местото на поаѓање на групата до местото на користење на услугата во сместувачкиот објект и враќање на групата на иста релација (возењето со автобус, авион, или воз, за време на престојот во Македонија не се вклучени);

-организиран групен превоз на редовни авионски линии или редовен железнички и автобуски сообраќај со доаѓање и враќање на групата (најмалку десет лица во група);

-комбинирана тура – организиран групен превоз во комбинација со две превозни средства како главни превозни средства (авион, автобус или воз) при што, превозното средство во доаѓање на одредената дестинација се смета за главно и за него се поднесува барање и

-кружни тури (со минимум едно ноќевање во трета земја) кои се организираат во земјите од регионот (најмалку десет лица во група) со организиран превоз при поаѓање и заминување на авион, автобус или воз доколку се остварат најмалку две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во Република Македонија

претставуваат државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и чие доделување е дозволено согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош бидејќи се работи за помош наменета за унапредување на остварувањето на проекти од значаен економски интерес за Република Македонија.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 10-48
23 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф. д-р Владимир Наумовски, с.р.

4032.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-52 од 30.4.2020 година, поднесено од Развојната банка на Северна Македонија, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 5.5.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 03-2688/1 (наш бр. 10-52) од 30.04.2020 година, поднесено од страна на Развојната банка на Северна Македонија како давател на државната помош, утврди дека:

Доделувањето на бескаматни кредити за справување со КОВИД – 19 кризата не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош со оглед на тоа дека претставува помош од мало значење во смисла на член 4 точка 4 од Законот за контрола на државната помош.

Се задолжува Развојната банка на Северна Македонија да води прецизна евиденција согласно член 8 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/11).

Уп бр. 10-52 Комисија за заштита на конкуренцијата
5 мај 2020 година Претседател,
Скопје проф.др **Владимир Наумовски**, с.р.

4033.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-53 од 5.5.2020 година, поднесено од Развојната банка на Северна Македонија, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 6.5.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 03-2757/1 (наш бр. 10-53) од 05.05.2020 година, поднесено од страна на Развојната банка на Северна Македонија како давател на државната помош, утврди дека:

Мерката 12 од вториот сет економски мерки на Владата за справување со КОВИД – 19 кризата под наслов Дополнителни бескаматни кредити за фирмите од нови 8 милиони евра не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош со оглед на тоа дека претставува помош од мало значење во смисла на член 4 точка 4 од Законот за контрола на државната помош.

Се задолжува Развојната банка на Северна Македонија да води прецизна евиденција согласно член 8 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/11).

Уп бр. 10-53 Комисија за заштита на конкуренцијата
6 мај 2020 година Претседател,
Скопје проф.др **Владимир Наумовски**, с.р.

4034.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-54 од 06.05.2020 година, поднесено од Агенцијата за млади и спорт, согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба, усвоена на седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 04.04.2019 година и Уредбата со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба, усвоена на седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 07.04.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 11.5.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 08-929/1 (наш бр. 10-54) од 06.05.2020 година, поднесено од страна на Агенцијата за млади и спорт како давател на државната помош, утврди дека:

Мерката 2 од вториот сет економски мерки на Владата за справување со КОВИД – 19 кризата под наслов Помош за спортистите претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош и доделувањето на истата е дозволено како помош за отстранување на потешкотиите во домашното стопанство согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош.

Уп бр. 10-54 Комисија за заштита на конкуренцијата
11 мај 2020 година Претседател,
Скопје проф.др **Владимир Наумовски**, с.р.

4035.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-55 од 08.05.2020 година, доставено од Министерството за култура, согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на самостојните уметници за време на вонредна состојба, усвоена на седница на Владата на Република Северна Македонија одржана 3.4.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 11.5.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 08-5236/2 (наш бр. 10-55) од 08.05.2020 година, поднесено од страна на Министерството за култура како давател на државната помош, утврди дека:

Мерката 3 од вториот сет економски мерки на Владата за справување со КОВИД – 19 кризата под наслов Помош за уметниците не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош со оглед на тоа дека претставува помош од мало значење во смисла на член 4 точка 4 од Законот за контрола на државната помош.

Се задолжува Министерството за култура да води прецизна евиденција согласно член 8 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/11).

Уп бр. 10-55
11 мај 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.др **Владимир Наумовски**, с.р.

4036.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-56 од 8.5.2020 година, поднесено од Министерство за труд и социјална политика, согласно Уредбата за законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, донесена на седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 2.4.2020 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 14.5.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 08-3133/3 (наш бр. 10-56) од 08.05.2020 година, поднесено од страна на Министерство за труд и социјална политика како давател на државната помош, утврди дека:

Мерката Субвенционирање на исплатата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош и доделувањето на истата е дозволено како помош за отстранување на потешкотиите во домашното стопанство согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош.

Уп бр. 10-56
14 мај 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.др **Владимир Наумовски**, с.р.

4037.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-57 од 8.5.2020 година, согласно вториот сет економски мерки на Владата за справување со КОВИД – 19 кризата, усвоени на 31.3.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 11.5.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 48-3767/1 (наш бр. 10 – 57) од 8.5.2020 година, поднесено од страна на Владата како давател на државната помош, утврди дека:

Мерката 1 од вториот сет економски мерки на Владата за справување со КОВИД – 19 кризата под наслов Финансиска поддршка на правните субјекти од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19 претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош и доделувањето на истата е дозволено како помош за отстранување на потешкотиите во домашното стопанство согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош.

Уп бр. 10-57
11 мај 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.др **Владимир Наумовски**, с.р.

4038.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-61 од 3.6.2020 година, поднесено од Министерство за економија, согласно Предлог Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво Ковид 19, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 22.6.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 18-2710/1 од 02.06.2020 година (Наш бр. 10-61 од 03.06.2020 година), поднесено од страна на Министерство за економија, како давател на државната помош, утврди дека:

Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво КОВИД 19 претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош.

Доделувањето на средствата (субвенциите) наменети за реализација на мерките од Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво КОВИД 19 претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош и доделувањето на истата е дозволено како помош за отстранување на потешкотиите во домашното стопанство согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош.

Се задолжува Министерството за економија да води сметка истиот корисник на државна помош за иста намена/мерка да не добива државна помош од две различни извори – од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година за која Комисијата за заштита на конкуренцијата има донесено ре-

шенија и тоа: Решение бр. 10-12 од 22.01.2020 година област А (Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство); Решение бр. 10-13 од 22.01.2020 година област Б (Имплементација на индустриска политика) и Решение бр. 10-14 од 22.01.2020 година област В (Поддршка и развој на кластерското здружување) од 22.01.2020 година и од Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво КОВИД 19 или пак од друга креирана мерка на Владата на Република Северна Македонија која е слична со некоја од мерките предвидени во Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво КОВИД 19 - поради фактот што таквата помош не е дозволена.

Се задолжува Министерството за економија да подготви извештај за доделената државна помош во тековната година врз основа на Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво КОВИД 19 и истите да ги достави до Комисијата за заштита на конкуренцијата во законски предвидениот рок.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 10-61
22 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

4039.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-63 од 12.06.2020 година, поднесено од Фондот за иновации и технолошки развој, согласно Правилникот за инструмент за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за надминување на последиците од Ковид-19, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 22.6.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 02-756/5 (наш бр. 10 – 63) од 12.06.2020 година, поднесено од страна на Владата како давател на државната помош, утврди дека:

Правилникот за инструмент за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за надминување на последиците од Ковид-19 претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош.

Доделувањето на средствата наменети за реализација на шемата на помош претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош и доделувањето на истата е дозволено како помош за отстранување на потешкотиите во домашното стопанство согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош.

Се задолжува Фондот за иновации и технолошки развој да води сметка истиот корисник на државна помош за иста намена/мерка да не добива државна помош од две различни извори, поради фактот што таквата помош не е дозволена.

Се задолжува Фондот за иновации и технолошки развој да подготви извештај за доделената државна помош во тековната година врз основа на Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво КОВИД 19 и истите да ги достави до Комисијата за заштита на конкуренцијата во законски предвидениот рок.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 10-63
22 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

4040.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-65 од 15.6.2020 година, поднесено од Министерство за економија, согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот на пост КОВИД 19 периодот, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 22.6.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 18-2813/1 од 12.06.2020 година (Наш бр. 10-65 од 15.06.2020 година), поднесено од страна на Министерство за економија, како давател на државната помош, утврди дека:

Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот на пост КОВИД 19 периодот претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош.

Доделувањето на финансиската поддршка на основа на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот на пост КОВИД 19 периодот претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош и доделувањето на истата е дозволено како помош за отстранување на потешкотиите во домашното стопанство согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош.

Се задолжува Министерството за економија да води сметка истиот корисник на државна помош за иста намена/мерка да не добива државна помош од два различни извори поради фактот што таквата помош не е дозволена.

Се задолжува Министерството за економија да подготви извештај за доделената државна помош во тековната година врз основа на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот на пост КОВИД 19 периодот и истиот да го достави до Комисијата за заштита на конкуренцијата во законски предвидениот рок.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 10-65 Комисија за зашпита на конкуренцијата
22 јуни 2020 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

4041.

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 од Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на РМ“ број 20/2015, 192/2015, 231/2015 163/2018 и „Службен весник на РСМ“), Управниот одбор на Академијата, на седницата одржана на 25 ноември 2020 година, го донесе следниот

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЧЕТНА ОБУКА

Член 1

Во Правилникот за почетна обука („Службен весник на РМ“ бр. 19/2017, 88/2017, 11/2018 и 34/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр. 193/2020), во член 14 став 2 алинеја 3, по зборовите „тематски целини“ се додаваат зборовите „преку контролни тестови“.

Член 2

Во член 17 став 2 се менува и гласи „Се смета дека слушателот кој на тестовите од сите три модули, вклучително и бодовите за есеи, домашни работи и контролни тестови добил збирно помалку од 21 бод, не ја завршил успешно теоретската настава“.

Член 3

Во членот 19 став 6 по зборовите „Полагањето на тестот трае“ бројот „360“ се менува со бројот „120“.

Член 4

Во член 22 став 13 се менува и гласи „Се смета дека слушателот кој на тестовите за проверка на знаењето од сите три модули, добил збирно помалку од 19 бода, не ја завршил успешно теоретската настава.“

Член 5

Во член 23 ставот 3 се менува и гласи „За селектирани предмети/целини, во текот на теоретската настава на учесниците им се задава по една писмена работа што се оценува од 0 до 2 бодови за секој есеј и се изразува во броеви до втората децимала.“

Во став 4 бројот „-0.1“ бод се менува со бројот „-1“ бод.

Ставот 6 се менува и гласи „Конечните бодови што ги освоил секој учесник според овој критериум ги пресметува стручната служба на Академијата на крајот на секој модул, на начин што се пресметува една аритметичка средна вредност од сите освоени бодови по се-

кој одделен предмет изразени во броеви до втора децимала, а конечната оценка по сите модули на крајот на теоретската настава со аритметичка средина од модулите и се изразува во броеви до втората децимала.“

Член 6

Во членот 24, став 1, бројот „3“ се менува со бројот „4“.

Ставот 3 се менува и гласи „За селектирани предмети/целини, во текот на теоретската настава на учесниците им се задава по една домашна работа што се оценува од 0 до 1 бод за секоја домашна работа и се изразува во броеви до втората децимала.“

Во став 4 бројот „-0.1“ се менува со бројот „-0.5“.

Ставот 6 се менува и гласи „Конечните бодови што ги освоил секој учесник според овој критериум ги пресметува стручната служба на Академијата на крајот на секој модул, на начин што се пресметува една аритметичка средна вредност од сите освоени бодови по секој одделен предмет изразени во броеви до втора децимала, а конечната оценка по сите модули на крајот на теоретската настава со аритметичка средина од модулите и се изразува во броеви до втората децимала.“

Член 7

По членот 24 се додава нов член 24-а кој гласи:
Контролни тестови

Член 24-а

(1) Контролните тестови се оценуваат преку реализација на активностите предвидени во член 14 став 2 алинеја 3 од овој правилник.

(2) Контролните тестови се реализираат за време на часовите.

(3) За селектирани предмети/целини, во текот на теоретската настава на учесниците им се задава по еден контролен тест што се оценува од 0 до 2 бодови за секој тест и се изразува во броеви до втората децимала.

(4) Неодговарањето на контролните тестови се бодува со -1 бод.

(5) Конечните бодови што ги освоил секој учесник според овој критериум ги пресметува стручната служба на Академијата на крајот на секој модул, на начин што се пресметува една аритметичка средна вредност од сите освоени бодови по секој одделен предмет изразени во броеви до втора децимала, а конечната оценка по сите модули на крајот на теоретската настава со аритметичка средина од модулите и се изразува во броеви до втората децимала.

Член 8

Овој Правилник влегува во сила на денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на интернет страницата на Академијата.

Бр.02-331/14
25 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
д-р **Лазар Нанев**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****4042.**

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/19), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец ноември 2020 година, во однос на месец октомври 2020 година, е на исто ниво.

2. Исплатата на платите за месец ноември 2020 година, во однос на месец октомври 2020 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Јагода Шахпаска, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**4043.**

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18, 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

Индексот на цените на мало во Република Северна Македонија во периодот јануари-ноември 2020 година, во однос на просечните цените на мало во 2019 година, изнесува 0.3%.

Директор,
Апостол Симовски, с.р.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК**

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.


Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово

ISSN 0354-1622



2020296